



**Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки**

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12  
1000 Скопје, Република Македонија  
Телефон: 02/3255-689  
<http://bjn.gov.mk>

**ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **26/2015**

**ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН**

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Министерство за образование и наука**

I.1.2)Адреса:**ул. „Св. Кирил Методиј“ бр.54**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:**[www.mon.gov.mk](http://www.mon.gov.mk)**

I.1.5)Лице за контакт:**Александра Трајковска** Адреса на е-пошта:**[aleksandra.trajkovska@mon.gov.mk](mailto:aleksandra.trajkovska@mon.gov.mk)**

Телефон/Факс:**02 3222 038/023118414**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи - Образование**

**ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

**Вршење на стручно технички надзор при изградба на факултет за физичко образование спорт и здравје при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје и Изградба на објект за Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, подземни гаражи и партерно уредување при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

**Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5)Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

**Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог со оваа тендерската документација**

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник: **71251000-2**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Дел број	За целиот предмет на набавка	Опис на делот за набавка
2	Вршење на стручно технички надзор при изградба на факултет за физичко образование спорт и здравје при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје и Изградба на објект за Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, подземни гаражи и партерно уредување при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје	Вршење на стручно технички надзор при Изградба на објект за Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, подземни гаражи и партерно уредување при Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **36**

### ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Да**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Најниска цена**

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Да**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Да**

#### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **04.12.2015**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **4**

Највисока добиена понуда: **4465786,00 ден.** Најниска добиена понуда: **4232000,00 ден.**

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **ЕОС КОНСАЛТИНГ Акционерско друштво Рим Италија странска подружница во Република Македонија ЕОС КОНСАЛТИНГ Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ИВО ЛОЛА РИБАР 67/1/1/1**

Град или населено место: **СКОПЈЕ - ЦЕНТАР** Држава: **Македонија**

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **9989627,48 ден.**

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **1747816 ден.**

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **07.12.2015**